

# **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ**

**Службен весник на РМ, бр. 231 од 31.12.2015 година**

## **Член 1**

Во Законот за платите на јавните обвинители ("Службен весник на Република Македонија" број 153/2009 и 67/10), во членот 6 став (4) бројот „0,1“ се заменува со бројот „0,2.“.

## **Член 2**

По членот 6 се додаваат два нови члена 6-а и 6-б, кои гласат:

### **“Член 6-а**

- (1) Платата на јавниот обвинител по час му се зголемува за:
- работа подолго од полното работно време во висина од 35% и
  - работа во деновите на празници во висина од 50%.
- (2) Евиденцијата за овој вид работа ја води јавниот обвинител на јавното обвинителство.

### **Член 6-б**

- (1) Јавниот обвинител има право на додаток на плата за:
- посебни услови за работа,
  - постоење на висок ризик и
  - доверливост.
- (2) Додатоците на плата од ставот (1) на овој член, меѓусебно не се исклучуваат.
- (3) Вкупниот износ на висината на додатоците од ставот (1) на овој член не може да изнесува повеќе од 35% од основната плата на јавниот обвинител.
- (4) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на утврдување за Јавното обвинителство на Република Македонија, вишите јавни обвинителства и основните јавни обвинителства се уредуваат со акт на Јавниот обвинител на Република Македонија.
- (5) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на утврдување за Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се уредуваат со акт на јавниот обвинител кој раководи со тоа јавно обвинителство.
- (6) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на утврдување за Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите се уредуваат со акт на јавниот обвинител кој раководи со тоа јавно обвинителство.”

## **Член 3**

Членот 12 се менува и гласи:

- „(1) Јавните обвинители имаат право на надоместок за дежурство.
- (2) Висината на надоместокот за дежурство со правилник ја утврдува Јавниот обвинител на Република Македонија, по претходна согласност од министерот за финансии.“

#### **Член 4**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.